

Поддржани кандидати на Конкурсот за поддршка на стручно усовршување дефицитарни кадри во уметностите и заштитата на културното наследство од областа на културата за 2023 година

ред.б р	Име и презиме	Циклус/студии/Универзитет/Град/Држава	Одобрени средства во денари
1	Исмет Вејсели	стручен престој кај професори и ментори на Academia internacional de musica, Барселона, Шпанија.	80.000,00
2	Арда Мустафаоглу	студии на прв циклус на Факултет за музичка уметност и театар во Хамбург, Германија.	80.000,00
3	Катица Мишевска	студии на втор циклус оперско пеење на Државениот конзерваториум за музика, „Џузепе Верди“, Торино - Италија	109.000,00
4	Виктор Танасковски	студии на трет циклус на Факултет за музичка уметност, Универзитет за уметности, Белград - Србија.	122.500,00
5	Анастасија Цветаноска	прв циклус студии на Факултет за природни науки и инженеринг, графичка и медиска технологија, Љубљана - Словенија.	66.000,00
6	Благоја Насковски	студии на прв циклус на Колеџ Каламазу, Мичиген - САД.	81.000,00
7	Афродита Николоска	студии на втор циклус на Државната академија за уметност и индустрија во А.Л.Штиглиц, Санкт-Петербург Русија	137.000,00
8	Даниела Радевска	студии на втор циклус на Музичка академија, Универзитет во Љубљана - Словенија	109.000,00
9	Ема Вељаноска	студии на втор циклус за визуелни уметности, ликовна уметност, концептуална фотографија на Академија за уметност, архитектура и дизајн, Прага - Чешка	114.000,00
10	Јована Петровска	студии на прв циклус при Центар за современ танц на Факултетот за музика и танц, Келн - Германија	80.000,00
11	Мила Јаневска	студии на втор циклус оперско пеење на Универзитет за музика и изведувачки уметности (MDW), Виена - Австрија	130.000,00
12	Андреј Јандријески	студии на прв циклус на Универзитет за класична музика и танц, Келн - Германија	80.000,00
13	Александар Војнески	студии на прв циклус при Универзитет во Љубљана на Музичката академија, Љубљана - Словенија	76.000,00
14	Ива Дамјановски	студии на втор циклус на Freie Universität Bozen/ Free University of Bolzano and Università di Trento (програма поделена меѓу двата универзитета),	129.000,00

		Болцано - Тренто Италија.	
15	Марија Бојковска	студии на прв циклус на Пласитчно применети уметности при Универзитетот „Пол Валери“, Монпелје - Франција	73.000,00
16	Наташа Неделкова	студии на трет циклус на Докторска школа „Едеста“, естетика, наука и технолига на уметностите при Универзитетот Париз & Винсен Сан Дени, Париз - Франција.	139.600,00
17	Јана Тодоровска	студии на прв циклус на Националната музикална академија, Др.Панчо Владигеров, Софија - Бугарија.	69.000,00
18	Анастасија Гичевска	студии на втор циклус на Музичка Академија, Љубљана - Словенија.	114.000,00
19	Ивана Балабанова	студии на втор циклус по кореографија на ZhDK Универзитетот за уметности во Цирих - Швајцарија	130.000,00
20	Владимир Крстески	стручен престој од областа на заштитата, конзервацијата и реставрацијата на културно наследство во Републички завод за заштита на спомениците на културата, Белград - Србија.	75.000,00
21	Симеон Гошев	студии на прв циклус на Универзитет во Љубљана - Музичка академија, Љубљана - Словенија.	76.000,00
22	Александар Андријевски	студии на втор циклус на Факултет за музичка уметност и танц, Келн - Германија.	120.000,00
23	Бисера Димчева	стручно престој кај професори и ментори за современ танц, Перформакт - Илу асоциацион Данка Театро Интервенкао Урбана & Антејмд, Лисабон-Португалија	81.000,00
24	Ангелина Спировска Муковска	стручен престој од областа на заштитата, конзервацијата и реставрацијата на културно наследство во Европски центар за реставрација, Фиренца - Италија.	86.000,00
25	Владо Муковски	стручен престој од областа на заштитата, конзервацијата и реставрацијата на културно наследство во Европски центар за реставрација, Фиренца - Италија.	86.000,00
26	Фјола Рамадани	студии на прв циклус на Факултет за музика и изведувачки уметности - (Ankara music ve guzel Sanatlar Universitesi), Анкара - Турција.	76.000,00